

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 01 јули 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Селмани Ферит од с. Долна Бањица, Гостивар УП2 09-137/21 од 2 јуни 2021 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-205 од 14 април 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-205 од 14 април 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Селмани Ферит од с. Долна Бањица, Гостивар до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-137/21 од 2 јуни 2021 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-205 од 14 април 2021 година издадено од КЕЦ Гостивар, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок.

Жалителот потенцира дека во објектот порано имало приклучок односно објектот не е новоизграден, а броилото се водело на еден од сосопствениците (Селмани Камбер) За тој објект се водел судски спор во кој со правосилна пресуда на сега барателот и брат му им било утврдено право на сопственост над објектот од под 1/3 идеален дел, се до легализација или рушење.

Според Електродистрибуција, не е доставено Одобрение за градење или Решение за легализација, и нотарски заверени согласности од сосопствениците наведени во имотниот лист. Пресудата доставена во прилог се однесува на друга правна работа, односно располагање со имот до утврдување на легализација или рушење на објектот.

На седницата од 7 јуни 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-137/21 од 2 јуни 2021 година со прилог:
 - Приговор
 - РОБСП 11-205 од 14 април 2021 година
 - БСП-1 образец од 5 април 2021 година
 - Известување за некомплетна документација
 - Имотен лист бр. 614 за КП бр. 1710, КО Бањица
 - Извод од план за КП бр. 1710, КО Бањица

-Потврда дека жалителот има поднесено барање за легализација за објектот издадена од Општина Гостивар

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за отфрлање на барање на согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–137/21
01 јули 2021 година
Скопје

ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Enver Elmazi